



Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) и член 21 од Законот за работни односи ("Сл.весник на Р.М "бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13 и 25/13, Пречистен текст бр.167/15, 27/16, 120/18) а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи „Слободен печат,, и „Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на кандидат по основ на вработување на определено време

Арманд Раими, врз основа на огласот објавен на ден 15.06.2022 година во дневните весници „Слободен печат,, и „Коха,, се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад референт – благајник, Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски прашања - 1 извршител.

По потпишување на Одлуката за извршен избор директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 2 извршители на определено време, Дирекција за заштита и спасување на ден 15.06.2022 година објави оглас за вработување на 2 извршители на определено време (31.12.2022 година). По разгледување на апликациите на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандидатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-1671/5 од 20.06.2022 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.06.2022 година со кандидатите кои ги исполнуваа предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Арманд Раими на работно место Помлад референт – благајник, Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски прашања - 1 извршител.

ДИРЕКТОР
Bekim Maksuti

Доставено до:

- Именуваниот
- Персонално досие
- Архива



Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) и член 21 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М "бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13 и 25/13, Пречистен текст бр.167/15, 27/16, 120/18) а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи „Слободен печат,, и „Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на кандидат по основ на вработување на определено време

Мерита Салијев, врз основа на огласот објавен на ден 15.06.2022 година во дневните весници „Слободен печат,, и „Коха, се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштита и спасување од пожари, Подрачно одделение за заштита и спасување Битола, Сектор за оператива и логистика - 1 извршител.

По потпишување на Одлуката за извршен избор директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 2 извршители на определено време, Дирекција за заштита и спасување на ден 15.06.2022 година објави оглас за вработување на 2 извршители на определено време (31.12.2022 година). По разгледување на апликациите на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандидатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-1671/5 од 20.06.2022 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.06.2022 година со кандидатите кои ги исполнуваа предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Мерита Салијев на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштита и спасување од пожари, Подрачно одделение за заштита и спасување Битола, Сектор за оператива и логистика - 1 извршител.

ДИРЕКТОР
Bekim Maksuti

Доставено до:

- Именуваниот
- Персонално досие
- Архива

Дирекција за заштита и спасување
Одделение за управување со човечки
ресурси

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Njësia për udhëheqjen e burimeve njerëzore

Република Северна Македонија
ул. „Васко Карангелевски“ бр.8, 1000 Скопје

Republika e Maqedonisë së Veriut
Rr. "Vasko Karangeleski" num. 8, 1000 Shkup

Tel.: +389 2 2433 350
Web: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk